

Household Chemical CleanOut



Отпадот е важен

Отстранете ги хемикалиите од вашето
домаќинство на правилен начин

**БЕСПЛАТНА
УСЛУГА**

Можете да ги однесете следните материјали:

Од вашиот дом:

Растворувачи и средства за чистење во
домаќинството
Производи за одржување на под
Средства за чистење врз основа на
амонијак
Флуоресцентни сијалици и неонки

Од вашиот автомобил:

Акумулатори
Моторни масла, горива и течности

Од вашата гаража:

Бои и производи што се користат со бои
Пестициди и хербициди
Отрови
Плински боци
Противпожарни апарати
Хемикалии за базени
Хемикалии што се користат при изработка
на предмети за разонода
Киселини и алкалии

Вклучувајќи материјали со следните карактеристични знаци:



Се прима само отпад од домаќинството во контејнери со максимална големина до 20 кг или 20 л. Ве молиме, внимателно превезувајте ги вашите материјали и не излегувајте од вашето возило на местото каде што се собира отпадот.

За повеќе информации, јавете се на **Environment Line** (Информативна телефонска линија за заштита на околината) на **131 555** или посетете ги Интернет страниците **www.cleanout.com.au**

Однесете ги хемикалиите од домаќинството во било кое од овие места меѓу 9 ч. наутро и 3:30 ч. попладне на наведените датуми.

Blank light blue rounded rectangular boxes for listing dates and locations.

Други програми за рециклирање:



Вратете ги **непотребните лекаврства** во локалната аптека каде што тие ќе бидат безбедно отстранети.



Рециклирајте го вашиот стар **мобилен телефон** во некоја продавница на Australia Post или побарајте ги зелените канти Mobile Muster за рециклирање на мобилни телефони во локалната банка или продавница за телефони.



Вратете ги **користените тонери од печатачот**, што сте ги купиле од производители кои учествуваат во акцијата за рециклирање, во продавниците на Officeworks и JB Hi-Fi, како и во продавниците на Australia Post, Officeworks, Harvey Norman и Dick Smith Electronics кои учествуваат во акцијата за рециклирање.



Посетете ги Интернет страниците www.recyclingnearyou.com.au за да дознаете каде можете да однесете **телевизори, компјутери или печатачи** за рециклирање.




За да научите како да го **чистите вашиот дом на еколошки начин**, ве молиме посетете ги Интернет страниците www.safersolutions.org.au.



Деловните организации кои се наоѓаат во приватни домови можат да дознаат каде да го рециклираат **отпадот од деловната дејност** на www.businessrecycling.com.au

Ова е иницијативата 'Waste Less, Recycle More' ('Трошете помалку, рециклирајте повеќе') на NSW EPA, која се финансира од Waste Levy (Порез за отпад). Посетете ги Интернет страниците www.epa.nsw.gov.au

Однесете ги хемикалиите од домаќинството во било кое од овие места меѓу 9 ч. наутро и 3:30 ч. попладне на наведените датуми.



Ова е иницијативата 'Waste Less, Recycle More' ('Трошете помалку, рециклирајте повеќе') на NSW EPA, која се финансира од Waste Levy (Порез за отпад). Посетете ги Интернет страниците www.epa.nsw.gov.au